

Глигор Јовановски

**ПРИЛОГ КОН КОНКРЕТИЗИРАЊЕТО НА ГРАНИЦИТЕ
НА ζ -ФАЗАТА ОД СИСТЕМОТ $Ag-Zn$ НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА**

М. Фукарова-Јуруковска, Г. Мавродиев, Г. Јовановски*

Експерименталните резултати добиени со ренгенска анализа упактуваат дека границата меѓу регионите ζ и $(\alpha + \zeta)$ на фазниот дијаграм на системот $Ag - Zn$ при собна температура би требало да се префести кон повисоки концентрации на цинк (од 23 теж % Zn на концентрации > 29 теж % Zn), додека поради преклопување на првите рефлексиони максимуми за ζ и γ фазите, не може ништо поконкретно да се оформи за границата меѓу ζ и $(\zeta + \gamma)$ регионите на собна температура.


УВОД

Кинетиката на фазната трансформација $\beta \xrightleftharpoons[\beta']{\zeta}$ и структурите на трите модификации β , β' и ζ при легури од еквијатомниот состав (50 ат. % Zn) од системот $Ag - Zn$ биле посебен интерес во исражувањата на поголем број истражувачи. Меѓу различните методи на истражувања најмногу е применувана рендгенската анализа како на моно-кристални така и на поликристални прашкови обрасци. Со методот на рендгенската анализа биле испитувани и фазните региони по трансформацијата на β фазата од $Ag - Zn$ рамнотежниот дијаграм [1] со цел да се проверат резултатите за границите на двофазните и монофазните региони предложени од Е. G. Petrenko [2]. Испитувањата покажале дека сите граници во регионот од 20 до 50 ат % Zn (сл. 1), треба да претрпат промени во однос на резултатите од Petrenko добиени со методот на термичката анализа. Испитувањата на Owen и Edmunds укажаа дека границите $(\alpha + \zeta) \rightarrow \zeta$ и $\zeta \rightarrow (\zeta + \gamma)$ бараат преместување за 1,3 теж % Zn кон помали концентрации на Ag, додека границата $(\zeta + \gamma) \rightarrow \gamma$ бара преместување за мал износ према погоеми концентрации на Ag, (сл. 2) [3].

Испитувањата на евентуалната можност за задржување на метастабилноста β' -фаза по термичко стабилизирање (500 часа на температура од $220^{\circ}C$) [4] кај извесен број легури со сотов меѓу 27 и 48 теж %

* Хемиски Факултет, Универзитет „Кирил и Методиј“, Скопје.

Zn со методот на рендгенската анализа на собна температура, даваат додатни сознанија за локацијата на границите на ζ -фазата. Овде



Сл. 1

ќе бидат изнесени и дискутирани експерименталните резултати што се во прлог на конкретизирањето на границите на ζ -фазата.


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОСТАПКА

Рендгенската анализа на собна температура беше спроведена со JOEL рендген дифрактометар JDX-7E ($\lambda = 1,54050 \cdot 10^{-10}$ m). Обрасците за рендгенската дифракција по методот на Дебај-Шерер беа припремени во форма на прав со пречник на зrnата од 63 µm. Прашковите обрасци од соодветните легури, затворени во евакуирани (пирекс) ампули беа тзврдчка стабилизирани 500 часа на температура од 220°C. За диференцирање на присуството на β , ζ и γ фазите на дифрактограмите

добиени при ова истражување користени се ASTM картици. За диференцирање на α -фазата, додатно беше испитувана легурата со состав 10 теж. % Zn, за која се сметаше дека на собна температура се наоѓа во регионот на чистиот α раствор, што и експериментално е потврдено [4]. Брзината на менување на аголот 20 во интервалот од 20—90° беше 2°/мин.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

На сл. 2 е претставен дел од фазниот дијаграм на системот Ag—Zn [5], врз кој за испитуваните легури на собна температура со ознаките




Сл. 2

назначени во легендата се дадени присуствата на фазите. Границите на ζ -фазата под 100°C до 0°C на сл. 2 се добиени со екстраполација на истите според дијаграмот презентиран од Хансен и Андерко [5]. Од сл. 2 може да се види дека границата меѓу регионите ($\alpha + \zeta$) и ζ при легурата со состав 23 теж % Zn означена на дијаграмот со A , би требало да се премести доста на десно кон поголеми концентрации на Zn, (> 29 теж. % Zn, веројатно близко до неа, што може да се види и од дифрактограмот сл. 3).

Од експерименталните резултати на ова истражување исто така се уочи дека поради тешкото констатирање на почетното присуство на

γ фазата во легурите заради совпаѓање на нејзиниот прв дифракционен максимум со првиот дифракционен максимум на ζ фазата, границата меѓу



Сл. 3

областите ζ и $(\zeta + \gamma)$ тешко може поточно да се диференцира, што веројатно е причина за досегашната несигурна локација на истата (испрекината линија, сл. 1 и сл. 2).

ЗАКЛУЧОК

Експерименталните резултати од рендгенската анализа на собна температура потврдија дека:

- границата меѓу фазните области ζ и $(\alpha + \zeta)$ според фазниот дијаграм на состојбата на системот Ag-Zn на собна температура (20°C , сл. 2) би требало да се премести на десно од легурата со 29 теж. % Zn, линија G сл. 2.
- првото присуство на γ фазата во легурите на дифрактограмите тешко може точно да се определи, што веројатно е една од причините за нејзината несигурна локација (сл. 2).

ЛИТЕРАТУРА

- [1] E. A. Owen and I. G. Edmunds, J. Inst. Metals, 57, (1939) 291
- [2] E. G. Petrenko, Z. Anorg. Chem., 96, (1925) 185
- [3] М. Хансен и К. Андерко: „Структура двојних сплавов, Том II, Москва, (1962)
- [4] М. Фукарова-Јурбковска, докт. дисерт., Факултет за физика, Скопје, 1979
- [5] М. Хансен и К. Андерко, „Структура двојних сплавов“, „Металургија“ 1968

A CONTRIBUTION TO CONCRETIZATION OF ξ -PHASE BOUNDARIES
OF THE Ag-Zn SYSTEM AT ROOM TEMPERATURE

M. Fukareva-Jurukovska, G. Mavrodiev, G. Jovanovski*

S U M M A R Y

The experimental results obtained by x-ray analysis point out the necessity that the boundary between ζ and $(\alpha + \zeta)$, Figs. 1 and 2, at a room temperature should be shifted from 23 wet. % Zn to alloys with a higher content than 29 wet.%Zn.

The experimental results obtained applying an x-ray analysis did not put more light to the boundary between ζ and $(\zeta + \gamma)$ regions due to the overlapping of the first reflective peaks of ζ and γ phase.

Примено во редакцијата
10. 05. 1981

* Faculty of Chemistry, University „Kiril and Metodij“, Skopje